



Референтно упатство за корисник
Daikin собен клима уред



Download the
ONECTA app

 **STAND BY ME**
Discover our service offer

CTXF20F5V1B
CTXF25F5V1B
CTXF35F5V1B

Содржина

1	За документацијата	4
1.1	За овој документ	4
1.2	Значење на предупредувања и симболи	4
2	Безбедносни упатства за корисник	6
2.1	Општо	6
2.2	Упатства за безбедно работење	7
3	За системот	11
3.1	Внатрешна единица	11
3.1.1	Екран на внатрешна единица	12
3.2	За корисничкиот интерфејс	13
3.2.1	Компоненти: Безжичен далечински управувач	13
3.2.2	Статус: LCD на безжичен далечински управувач	14
3.2.3	Да работите со безжичниот далечински управувач	15
4	Пред работење	16
4.1	Преглед: Пред работење	16
4.2	Да ги ставите батериите	16
4.3	Да го намонтирате држачот за безжичен далечински управувач	16
4.4	Да го вклучите електричното напојување	17
5	Работење	18
5.1	Опсег на работење	18
5.2	Кога да ја користите која функција	18
5.3	Режим на работење и поставена температура	19
5.3.1	Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата	20
5.4	Стапка на проток на воздух	20
5.4.1	Да ја прилагодите стапката на проток на воздух	21
5.5	Насока на проток на воздух	21
5.5.1	Да ја прилагодите насоката на протокот на воздух	21
5.6	Операција Комфорен проток на воздух	22
5.6.1	Да ја почнете/запрете операцијата Комфорен проток на воздух	22
5.7	Мокно работење	22
5.7.1	Да почнете/запрете Мокно работење	23
5.8	Еконо работење	23
5.8.1	Да почнете/запрете Еконо работење	24
5.9	Операција ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер	24
5.9.1	Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер	25
5.9.2	Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер	25
5.9.3	Да комбинирате ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер	26
5.10	Безжично LAN поврзување	26
5.10.1	Предупредувања кога се користи безжичниот LAN	26
5.10.2	Да ја инсталирате апликацијата ONECTA	26
5.10.3	Да поставите безжично поврзување	27
6	Штедење енергија и оптимално работење	30
7	Одржување и сервис	32
7.1	Преглед: Одржување и сервис	32
7.2	Да ја исчистите внатрешната единица и безжичниот далечински управувач	33
7.3	Да го исчистите предниот панел	34
7.4	За филтрите за воздух	34
7.5	Да го отворите предниот панел	34
7.6	Да ги исчистите филтрите за воздух	35
7.7	Да го затворите предниот панел	36
7.8	Имајте ги во предвид следните ставки пред долг период на неактивност	36
8	Решавање проблеми	37
8.1	Симптоми што НЕ се дефекти на системот	39
8.1.1	Симптом: Се слуша звук како течење вода	39
8.1.2	Симптом: Се слуша звук на дување	39
8.1.3	Симптом: Се слуша звук на отчукување	39
8.1.4	Симптом: Се слуша звук на свиркање	39
8.1.5	Симптом: Се слуша звук на кликување при работење или во мирување	39
8.1.6	Симптом: Се слуша звук на плескање	39
8.1.7	Симптом: Бела магла излегува од единицата (внатрешна единица)	40

8.1.8	Симптом: Единиците може да ослободуваат миризба	40
8.1.9	Симптом: Надворешниот вентилатор се врти додека клима уредот не работи	40
8.2	Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка	40
8.3	Решавање проблеми за безжично LAN поврзување	42
9	Флање	44
10	Речник	45

1 За документацијата

1.1 За овој документ

Ви благодариме што го купивте овој производ. Ве молиме:

- Чувајте ја документацијата за понатамошно користење.

Целна група

Крајни корисници



ИНФОРМАЦИИ

Овој уред е наменет да се користи од експерт или обучени корисници во продавници, во лесна индустрија и на фарми, или за комерцијална и употреба во домаќинство од лаици.

Збирка документи

Овој документ е дел од збирка документи. Целосната збирка се состои од:

- **Општи безбедносни предупредувања:**
 - Безбедносни упатства што морате да ги прочитате пред да ракувате со вашиот систем
 - Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
- **Упатство за работење:**
 - Брз водич за основно користење
 - Формат: Хартија (во кутијата на внатрешната единица)
- **Референтно упатство за корисник:**
 - Детални упатства чекор по чекор и дополнителни информации за основно и напредно користење
 - Формат: Дигитални датотеки на <https://www.daikin.eu>. Користете ја функцијата за пребарување 🔍 за да го најдете вашиот модел.

Најнови ревизии на доставената документација може да се достапни на регионалната Daikin веб-страница или преку вашиот инсталатер.

Оригиналните упатства се напишани на англиски јазик. Сите други јазици се преводи на оригиналните упатства.

1.2 Значење на предупредувања и симболи



ОПАСНОСТ

Укажува на ситуација која доведува до смрт или сериозна повреда.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

Укажува на ситуација која може да доведе до струен удар.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ГОРЕЊЕ/ПАЛЕЊЕ**

Укажува на ситуација која може да доведе до запалување/палење поради екстремно високи или ниски температури.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА**

Укажува на ситуација која може да доведе до експлозија.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Укажува на ситуација која доведува до смрт или сериозна повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ**

A2L

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.

**ВНИМАНИЕ**

Укажува на ситуација која доведува до мала или умерена повреда.

**НАПОМЕНА**

Укажува на ситуација која може да доведе до оштетување на опрема или имот.

**ИНФОРМАЦИИ**

Укажува на корисни совети или дополнителни информации.

Симболи што се користат на единицата:

Симбол	Објаснување
	Пред инсталацијата, прочитајте го упатство за инсталација и работење и упатството за вжичување.
	Пред да извршувате одржување и задачи на сервисирање, прочитајте го упатството за сервисирање.
	За повеќе информации, погледнете го референтно упатство за инсталатер и корисник.
	Единицата содржи ротирачки делови. Внимавајте кога ја сервисирате или прегледувате единицата.

Симболи што се користат во документацијата:

Симбол	Објаснување
	Укажува на наслов на слика или упатување до истата. Пример: "▲ 1-3 Наслов на слика" значи "Слика 3 во поглавје 1".
	Укажува на наслов на табела или упатување до истата. Пример: "■ 1-3 Наслов на табела" значи "Табела 3 во поглавје 1".

2 Безбедносни упатства за корисник

Секогаш придржувајте се на следните безбедносни упатства и прописи.

2.1 Општо



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако НЕ сте сигурни како да работите со единицата, контактирајте со инсталатерот.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој уред може да се користи од деца на возраст од 8 години и повеќе и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности, или недостаток на искуство и знаење, ако се под надзор или се упатувани во врска со користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат вклучените ризици.

Деца НЕ СМЕАТ да играат со уредот.

Чистењето и корисничкото одржување НЕ СМЕЕ да се извршува од деца без надзор.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никави предмети кои содржат вода на единицата.



ВНИМАНИЕ

- НЕ ставајте никави предмети или опрема врз единицата.
- НЕ седете, не качувајте се и не стојте на единицата.

- Единиците се означени со следниот симбол:



Ова значи дека електрични и електронски производи НЕ може да се мешаат со несортиран отпад од домаќинство. НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на

разладното средство, на маслото и на другите делови МОРА да се изврши од овластен инсталатер и МОРА да соодветствува со применливата легислатива.

Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка. Со тоа што ќе се осигурате дека овој производ е правилно фрлен, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето. За повеќе информации, контактирајте со инсталатерот или локалните власти.

- Батериите се означени со следниот симбол:



Ова значи дека батериите НЕ смее да се мешаат со несортиран отпад од домаќинството. Ако хемиски симбол е отпечатен под симболот, тој хемиски симбол значи дека батеријата содржи тежок метал над одредена концентрација.

Можни хемиски симболи се: Pb: олово (>0,004%).

Отпадните батерии МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење. Со тоа што ќе се осигурате дека отпадните батерии се правилно фрлени, ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за околината и здравјето на луѓето.

2.2 Упатства за безбедно работење



A2L

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



ВНИМАНИЕ

Внатрешната единица содржи радио опрема, минималното растојание помеѓу делот на опремата што емитува и корисникот е 10 cm.



ВНИМАНИЕ

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.



ВНИМАНИЕ

СЕКОГАШ користете безжичен далечински управувач (ако е применливо) да ја прилагодите положбата на подвижните капаци и отворите за воздух. Кога подвижните капаци и отворите за воздух се нишаат, а вие ги движите присилно со рака, механизмот ќе се скрши.



ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.



ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загрозат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Уредот треба да се складира така за да се спречи механичко оштетување и во добро проветрена просторија без постојано функционални извори на палење (пр. отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи). Големината на просторијата треба да е како што е наведено во Општите безбедносни предупредувања.

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

**ВНИМАНИЕ**

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Внимавајте со скалите кога работите на високи места.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Несоодветни детергенти или постапка на чистење може да предизвикаат оштетување на пластичните компоненти или протекување вода. Испрсканиот детергент на електричните компоненти, како мотори, може да предизвика неправилно работење, чад или запалување.



ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР

Пред чистење, уверете се дека сте го запреле работењето, сте го ИСКЛУЧИЛЕ осигурувачот или сте го извлекле кабелот за напојување. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

3 За системот



A2L

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: БЛАГО ЗАПАЛИВ МАТЕРИЈАЛ

Разладното средство во единицата е слабо запаливо.



НАПОМЕНА

НЕ користете го системот за други цели. За да избегнете какво било нарушување на квалитетот, НЕ користете ја единицата за ладење прецизни инструменти, храна, растенија, животни или уметнички дела.

3.1 Внатрешна единица



ВНИМАНИЕ

НЕ ставајте прсти, прачки или други предмети во влезот или излезот за воздух. Кога вентилаторот се врти со висока брзина, тоа може да предизвика повреда.



ИНФОРМАЦИИ

Нивото на звучен притисок е помало од 70 dBA.




ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ модификувајте ја, не расклопувајте ја, не отстранувајте ја, не инсталирајте ја повторно и не поправајте ја единицата самите бидејќи неправилно расклопување или инсталирање може да предизвика струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.
- Во случај на несакани истекувања на разладно средство, уверете се дека нема отворен оган. Разладното средство само по себе е целосно безбедно, нетоксично и слабо запаливо, но ќе создаде токсичен гас кога случајно ќе истече во просторија каде што е присутен запалив воздух од калорифери, шпорети на гас и сл. Секогаш побарајте квалификуван сервисен персонал да потврди дека местото на истекување е поправено или коригирано пред да продолжите со користење.




ИНФОРМАЦИИ

Следниве слики се примери и може да НЕ одговараат целосно на изгледот на вашиот систем.



- a** Влез за воздух
- b** Излез за воздух
- c** Преден панел
- d** Екран на внатрешна единица
- e** Филтер за воздух
- f** Деодорирачки филтер од титаниум апатит
- g** Филтер со сребрени честички

3.1.1 Екран на внатрешна единица



- a** Приемник на сигнал
- b** Ламбичка за операција
- c** Ламбичка за тајмер
- d** ON/OFF копче

Копче за ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ

Ако далечинскиот управувач (корисничкиот интерфејс) недостасува, може да го користите копчето ВКЛУЧУВАЊЕ/ИСКЛУЧУВАЊЕ на внатрешната единица да почнете/запрете работење. Кога започнува работење со користење на ова копче, се користат следниве поставки:

- Режим на работење = Автоматски
- Поставка за температура = 25°C
- Стапка на проток на воздух = Автоматски

3.2 За корисничкиот интерфејс

Безжичен далечински управувач



ИНФОРМАЦИИ

Внатрешната единица е испорачана со безжичен далечински управувач како кориснички интерфејс. Ова упатство опишува само работење со овој кориснички интерфејс. Ако друг кориснички интерфејс е поврзан, погледнете го упатството за работење на поврзаниот кориснички интерфејс.


- **Директна сончева светлина.** НЕ изложувајте го безжичниот далечински управувач на директна сончева светлина.
- **Прав.** Прав на пренесувачот на сигнал или на приемникот ќе ја намали чувствителноста. Избришете ја правта со мека крпа.
- **Флуоресцентни светла.** Сигналната комуникација може да биде оневозможена ако има флуоресцентни ламби во просторијата. Во тој случај, контактирајте со инсталатерот.
- **Други уреди.** Ако сигналите на безжичниот далечински управувач активираат други уреди, преместете ги другите уреди или контактирајте со инсталатер.
- **Завеси.** Уверете се дека завесите или други предмети НЕ го блокираат сигналот помеѓу единицата и безжичниот далечински управувач.



НАПОМЕНА

- НЕ испуштајте го безжичниот далечински управувач.
- НЕ дозволувајте безжичниот далечински управувач да се намокри.

3.2.1 Компоненти: Безжичен далечински управувач



- a** Приемник на сигнал
- b** Копче за ИСКЛУЧУВАЊЕ
- c** Копче за поставување вентилатор
- d** Копче за Еконо работење
- e** Копче за нишање

- f** Копчиња за поставување тајмер (ВКЛУЧЕН, ИСКЛУЧЕН; откажи)
- g** Копче Моќно работење
- h** Копче Комфорно работење
- i** Копче за прилагодување температура
- j** Копчиња за Режим на работење
- k** Копче за режим автоматско работење
- l** LCD екран


3.2.2 Статус: LCD на безжичен далечински управувач



Икона	Опис
	Режим на работење = Автоматски
	Режим на работење = Сушење
	Режим на работење = Греење
	Режим на работење = Ладeње
	Режим на работење = Само вентилатор
	Моќно работење е активно
	Еконо работење е активно
	Внатрешната единица прима сигнал од безжичниот далечински управувач
	Поставување тековна температура
	Стапка на проток на воздух = Автоматски
	Стапка на проток на воздух = Тивко работење на внатрешна единица
	Стапка на проток на воздух = Висока
	Стапка на проток на воздух = Средно висока
	Стапка на проток на воздух = Средна
	Стапка на проток на воздух = Средно ниска
	Стапка на проток на воздух = Ниска
	Комфорно работење е активно
	Автоматско вертикално нишање е активно
	ВКЛУЧЕН тајмер е активно

Икона	Опис
☹OFF	ИСКЛУЧЕН тајмер е активно

3.2.3 Да работите со безжичниот далечински управувач



a Приемник на инфрацрвен сигнал

- 1 Насочете го пренесувачот на сигнал кон приемникот на инфрацрвен сигнал на внатрешната единица (максималното растојание за комуникација е 7 m).

Резултат: Кога внатрешната единица ќе го прими сигналот од безжичниот далечински управувач, ќе слушнете звук:

Звук	Опис
Бип-бип	Работењето започнува.
Бип	Поставката се менува.
Долг бип	Работењето запира.

4 Пред работење

4.1 Преглед: Пред работење

Ова поглавје опишува што треба да направите пред да работите со единицата.

Типичен работен тек

Пред работењето обично постојат следниве фази:

- Ставање на батериите во безжичниот далечински управувач.
- Прицврстување на безжичниот далечински управувач на ѕидот.
- Вклучување на електричното напојување.


4.2 Да ги ставите батериите

Батериите ќе траат околу 1 година.

- 1 Извадете го задниот капак.
- 2 Ставете ги двете батерии одеднаш.
- 3 Вратете го капакот.



4.3 Да го намонтирате држачот за безжичен далечински управувач



- a** Безжичен далечински управувач
b Шrafoви (се набавува на лице место)
c Држач за безжичен далечински управувач

- 1 Изберете место каде сигналите доаѓаат до единицата.
- 2 Закачете го држачот со шrafoви на ѕидот или на слична локација.
- 3 Закачете го безжичниот далечински управувач на држачот.

4.4 Да го вклучите електричното напојување

1 Ставете го осигурувачот во положба вклучено.

Резултат: Капакот на внатрешната единица ќе се отвори и затвори за да ја постави референтната положба.

5 Работење

5.1 Опсег на работење

Користете го системот во следните опсези на температура и влажност за безбедно и ефикасно работење.

Режим на работење	Опсег на работење
Ладење ^{(a)(b)}	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Надворешна температура: $-10\sim 48^{\circ}\text{C DB}$ ▪ Внатрешна температура: $18\sim 32^{\circ}\text{C DB}$ ▪ Внатрешна влажност: $\leq 80\%$
Греење ^(a)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Надворешна температура: $-15\sim 24^{\circ}\text{C DB}$ ▪ Внатрешна температура: $10\sim 30^{\circ}\text{C DB}$
Сушење ^(a)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Надворешна температура: $-10\sim 48^{\circ}\text{C DB}$ ▪ Внатрешна температура: $18\sim 32^{\circ}\text{C DB}$ ▪ Внатрешна влажност: $\leq 80\%$

^(a) Безбедносниот уред може да го запре работењето на системот ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

^(b) Кондензација и капење на вода може да настанат ако единицата работи надвор од својот опсег на работење.

5.2 Кога да ја користите која функција

Може да ја користите следнава табела да одредите кои функции да ги користите:

Функција	Задачи
Основни функции	
 Режими на работење и температура	Да се вклучи/исклучи системот и да се постави температурата: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Да ја згрее или излади просторијата. ▪ Да внесе воздух во просторијата без греење или ладење. ▪ Да ја намали влажноста во просторијата. ▪ Во Автоматски режим, автоматски избира соодветна температура и режим на работење.
 Насока на проток на воздух	Да ја прилагодите насоката на протокот на воздух
 Стапка на проток на воздух	Да се прилагоди количеството на воздух издуван во просторијата. Да работи потивко.
Напредни функции	

Функција	Задачи
 Еконо	Да се користи системот кога исто така користите други уреди кои трошат енергија. Да заштеди енергија.
 Комфор	Да обезбеди комфорен проток на воздух кој НЕМА да дојде во директен контакт со луѓето.
 Моќно	Брзо да се излади или загрее просторијата.
  ВКЛУЧЕН тајмер +  ИСКЛУЧЕН тајмер	За автоматски да се ВКЛУЧИ или ИСКЛУЧИ системот.

5.3 Режим на работење и поставена температура

Кога. Прилагодете го режимот на работење на системот и поставете ја температурата кога сакате да:

- Ја згреете или изладите просторијата
- Издувате воздух во просторијата без греење или ладење
- Ја намалите влажноста во просторијата

Како. Системот работи различно, во зависност од изборот на корисникот.

Поставување	Опис
 Автоматски	Системот лади или грее просторија до поставената температура. Автоматски префрла помеѓу ладење и греење ако е потребно.
 Сушење	Системот ја намалува влажноста во просторијата.
 Греење	Системот ја грее просторијата до поставената температура.
 Ладење	Системот ја лади просторијата до поставената температура.
 Вентилатор	Системот само го контролира протокот на воздух (стапката на проток на воздух и насоката на проток на воздух). Системот НЕ ја контролира температурата.

Дополнителни информации:

- **Надворешна температура.** Ефектот на ладење или греење на системот се намалува кога надворешната температура е превисока или прениска.
- **Операција одмрзнување.** При операција на греење, може да се насобере мраз на надворешната единица и да го намали капацитетот на греење. Во тој случај, системот автоматски се префрла на операција одмрзнување за да го отстрани мразот. Во текот на операцијата одмрзнување, топол воздух НЕ се издувува од внатрешната единица.

5.3.1 Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата



- : Режим на работење = Автоматски
- : Режим на работење = Сушење
- : Режим на работење = Греење
- : Режим на работење = Ладење
- : Режим на работење = Само вентилатор

88°C: Ја покажува поставената температура.

1 Започнете работење со притискање на едно од следниве копчиња.

Режим	Притиснете	Резултат
Автоматско работење		 Ламбичката за операција светнува.
Операција ладење		
Операција сушење		
Операција греење		
Операција само вентилатор		

2 Притиснете или еднаш или повеќе пати да ја поставите температурата. НЕ МОЖЕ да ја прилагодите температурата во режим на работење **сушење** или **само вентилатор**.

Операција ладење	Операција греење	Автоматско работење	Операција сушење или само вентилатор
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Притиснете да запрете работењето.

Резултат: Ламбичката за работење се исклучува.

5.4 Стапка на проток на воздух

1 Притиснете да изберете:

	5 нивоа на стапка на проток на воздух, од "I" до "V"
	Операција автоматска стапка на проток на воздух
	Тивко работење на внатрешна единица. Кога стапката на проток на воздух е поставена на "I", бучавата од единицата ќе биде намалена.



ИНФОРМАЦИИ

- Ако единицата ја достигне поставената температура при режим на ладење или греење, вентилаторот ќе престане да работи.
- Кога користите режим на работа сушење, НЕ МОЖЕ да го прилагодувате поставувањето на стапка на проток на воздух.

5.4.1 Да ја прилагодите стапката на проток на воздух

- 1 Притиснете  да ја смените поставката за проток на воздух како што следи:



5.5 Насока на проток на воздух

Кога. Ја прилагодува насоката на проток на воздух како што сакате.

Како. Системот го насочува протокот на воздух различно, во зависност од изборот на корисникот (нишање или фиксна положба). Тоа го прави со движење на вертикалните лопатки.


Поставување	Насока на проток на воздух
 Вертикално автоматско нишање	Се движи нагоре и надолу.
[—]	Останува во фиксна положба.



ВНИМАНИЕ

- СЕКОГАШ користете кориснички интерфејс (на пр. безжичен далечински управувач) да го прилагодите аголот на подвижниот капак. Кога подвижниот капак се ниша, а вие го движите присилно со рака, механизмот ќе се скрши.
- Внимавајте кога ги прилагодувате отворите за воздух. Во излезот за воздух, вентилаторот се врти со голема брзина.

Подвижниот опсег на подвижниот капак се разликува според режимот на работење. Подвижниот капак ќе запре на горната положба кога стапката на проток на воздух се менува на ниска во текот на поставувањето на нишање нагоре и надолу.



- a** Опсег на подвижен капак при операција ладење или сушење
- b** Опсег на подвижен капак при операција греење
- c** Опсег на подвижен капак при операција само вентилатор

5.5.1 Да ја прилагодите насоката на протокот на воздух

- 1 Да користите автоматско нишање, притиснете .

Резултат:  ќе се појави на LCD.

Резултат: Подвижниот капак (хоризонтална лопатка) ќе почне да се ниша.


- 2 Да користите фиксна положба, притиснете  кога подвижниот капак ќе ја достигне посакуваната положба.

Резултат:  исчезнува од LCD.


5.6 Операција Комфорен проток на воздух

Оваа операција може да се користи во режим на работење **греење** или **ладење**. Тоа ќе обезбеди комфорен провев кој НЕМА да дојде во директен контакт со луѓето. Системот автоматски ја поставува фиксната положба за проток на воздух нагоре при режим на работење ладење и надолу при режим на работење греење.

Режим на работење ладење



Режим на работење греење



ИНФОРМАЦИИ

Операциите Моќен и Комфорен проток на воздух НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција. Ако е избрано вертикално автоматско нишање, операцијата Комфорен проток на воздух ќе биде откажана.

5.6.1 Да ја почнете/запрете операцијата Комфорен проток на воздух

- 1 Притиснете  да почне.

Резултат: Положбата на подвижниот капак ќе се смени,  се прикажува на LCD и стапка на проток на воздух е поставена на автоматски.

Режим	Положба на подвижен капак...
Ладење/Сушење	Нагоре
Греење	Надолу

Белешка: Операцијата Комфорен проток на воздух НЕ е достапна во режим само вентилатор.

- 2 Притиснете  да запре.

Резултат: Подвижниот капак ќе се врати во положбата пред режимот на Комфорен проток на воздух;  исчезнува од LCD.

5.7 Моќно работење

Оваа операција брзо го максимизира ефектот на ладење/греење во кој било режим на работење. Сега може да го добиете максималниот капацитет.

Режим	Стапка на проток на воздух
Ладење/Греење	<ul style="list-style-type: none"> Да се максимизира ефектот на ладење/греење, капацитетот на надворешната единица се зголемува. Стапката на проток на воздух е фиксирана на максималната поставка. Поставките за температура и проток на воздух НЕ МОЖАТ да се сменат.
Сушење	<ul style="list-style-type: none"> Поставката за температура е намалена за 2,5°C. Стапката на проток на воздух е малку зголемена.
Само вентилатор	Стапката на проток на воздух е фиксна за максималната поставка.



ИНФОРМАЦИИ

Моќно работење НЕ МОЖЕ да се користи заедно со операцијата Еконо, Комфорен проток на воздух. Се извршува последната избрана функција.

Моќно работење НЕМА да го зголеми капацитетот на единицата ако таа веќе работи со максимален капацитет.

5.7.1 Да почнете/запрете Моќно работење

- 1 Притиснете  да почне.

Резултат:  се прикажува на LCD. Моќно работење се одвива 20 минути; потоа, работењето се враќа во претходно поставениот режим.

- 2 Притиснете  да запре.

Резултат:  исчезнува од LCD.

Белешка: Моќно работење може да се постави само кога единицата работи. Ако притиснете , или ако го смените режимот на работење, операцијата ќе биде откажана;  исчезнува од LCD.


5.8 Еконо работење

Ова е функција што овозможува ефикасно работење со ограничување на вредноста на максималната потрошувачка на енергија. Оваа функција е корисна за случаи во кои треба да се обрне внимание за да се осигури дека осигурувачот нема да се исклучи кога производот работи заедно со други уреди.



ИНФОРМАЦИИ

- Моќното и Еконо работење НЕ МОЖАТ да се користат во исто време. Се извршува последната избрана функција.
- Еконо работење ја намалува потрошувачката на енергија на надворешната единица со ограничување на брзината на вртење на компресорот. Ако потрошувачката на енергија е веќе ниска, Еконо работењето НЕМА дополнително да ја намали потрошувачката на енергија.



- A** Проточна струја и потрошувачка на струја
B Време
a Максимум при нормално работење
b Максимум при Еконо работење
c Нормално работење
d Еконо работење

- Дијаграмот е само за илустративни цели.
- Максималната проточна струја и потрошувачка на струја на клима уредот во Еконо работење се разликува во зависност од поврзаната надворешна единица.

5.8.1 Да почнете/запрете Еконо работење

1 Притиснете да почне.

Резултат: се прикажува на LCD.

2 Притиснете да запре.

Резултат: исчезнува од LCD.

5.9 Операција ИСКЛУЧУВАЊЕ/ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

Функцијата тајмер е корисна за автоматско префрлање на клима уредот на исклучено/вклучено ноќе или наутро. Исто така може да користите ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер во комбинација.



ИНФОРМАЦИИ

Повторно програмирајте го тајмерот во случај ако:

- Осигурувач ја исклучил единицата.
- Нема електрична енергија.
- По менување на батерии во безжичниот далечински управувач.

5.9.1 Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер

**ИНФОРМАЦИИ**

Кога ќе го поставите тајмерот на ВКЛУЧЕНО/ИСКЛУЧЕНО, поставувањето на времето се зачувува во меморијата. Меморијата ќе се ресетира кога ќе се заменат батериите на безжичниот далечински управувач.

Режим ноќно поставување

Кога е поставено ИСКЛУЧЕН тајмер, клима уредот автоматски го прилагодува поставувањето температура (0,5°C повисоко при ладење, 2,0°C пониско при греење) за да се спречи прекумерно ладење/греење и да се обезбеди удобна температура за спиење.

Користете ја оваа функција ако единицата работи и вие сакате да го запрете работењето по одредено време.

- 1 Притиснете **OFF**.

Резултат: **OFF** [⊕] **1 HR.** се прикажува на LCD и ламбичката за тајмерот светнува.

- 2 Притиснете **OFF** повторно ако сакате да го смените поставувањето на времето.

**ИНФОРМАЦИИ**

Секогаш кога **OFF** е притиснато, поставувањето на времето напредува за 1 час. Тајмерот може да се постави помеѓу 1 и 12 часа.

Пример: Ако **OFF** [⊕] **5 HR.** е поставено кога единицата работи, работењето ќе запре по 5 часа.

- 3 За да го откажете поставувањето, притиснете **CANCEL**.

Резултат: **OFF** [⊕] и поставувањето време исчезнува од LCD и ламбичката за тајмер се исклучува.

5.9.2 Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер

Користете ја оваа функција ако единицата НЕ работи и вие сакате да започне да работи по одредено време.

- 1 Притиснете **ON**.

Резултат: **ON** [⊕] **1 HR.** се прикажува на LCD и ламбичката за тајмерот светнува.

- 2 Притиснете **ON** повторно ако сакате да го смените поставувањето на времето.

**ИНФОРМАЦИИ**

Секогаш кога **ON** е притиснато, поставувањето на времето напредува за 1 час. Тајмерот може да се постави помеѓу 1 и 12 часа.

Пример: Ако **ON** [⊕] **2 HR.** е поставено кога единицата НЕ работи, работењето ќе почне по 2 часа.

- 3 За да го откажете поставувањето, притиснете **CANCEL**.

Резултат: **ON** [⊕] и поставувањето време исчезнува од LCD и ламбичката за тајмер се исклучува.

5.9.3 Да комбинирате ИСКЛУЧЕН тајмер и ВКЛУЧЕН тајмер

- 1 Да ги поставите тајмерите, погледнете "5.9.1 Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▶ 25] и "5.9.2 Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▶ 25].

Резултат: OFF и ON се прикажуваат на LCD.

- 2 Пример на она што се прикажува на LCD ако комбинирате 2 тајмера:



- 3 Да ги поставите тајмерите, погледнете "5.9.1 Да почнете/запрете операција ИСКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▶ 25] и "5.9.2 Да почнете/запрете операција ВКЛУЧУВАЊЕ тајмер" [▶ 25].

Резултат: OFF и ON се прикажуваат на LCD.

Пример:



- 4 Ако е поставено кога единицата работи.

Резултат: Работењето **запира** за 1 час и потоа **почнува** 7 часа подоцна.



- 5 Ако е поставено кога единицата НЕ работи.

Резултат: Работењето **започнува** за 2 часа и потоа **запира** 3 часа подоцна.

5.10 Безжично LAN поврзување

Клиентот е должен да обезбеди:

- Паметен телефон или таблет со минимална поддржана верзија на Android или iOS, наведена на app.daikineurope.com.
- Интернет линија и комуникациски уред како што е модем, пренасочувач и сл.
- Безжична ЛАН точка на пристап
- Инсталирана бесплатна апликација ONECTA

5.10.1 Предупредувања кога се користи безжичниот LAN

НЕ користете го во близина на:

- **Медицинска опрема.** Пр. лица што користат срцеви пејсмејкери или дефибрилатори. Овој производ може да предизвика електромагнетна интерференција.
- **Опрема за автоматска контрола.** Пр. автоматски врати или опрема за противпожарен аларм. Овој производ може да предизвика неправилно работење на опремата.
- **Микробранова печка.** Може да влијае на безжични LAN комуникации.

5.10.2 Да ја инсталирате апликацијата ONECTA

- 1 Одете на Google Play (за Android уреди) или на App Store (за iOS уреди) и пребарајте "ONECTA".
- 2 Следете ги упатствата на екранот да ја инсталирате апликацијата ONECTA .



ИНФОРМАЦИИ

Скенирајте го QR кодот за да ја преземете и инсталирате апликацијата ONESTA на вашиот мобилен телефон или таблет:



5.10.3 Да поставите безжично поврзување

Има две опции за поврзување на безжичниот адаптер со вашиот pameten уред.

- **Директно поврзете ја безжичната ЛАН со вашиот pameten уред.**
- **Поврзете ја безжичната ЛАН на вашата домашна мрежа.** Безжичната ЛАН ќе комуницира со вашиот pameten уред во домашната мрежа користејќи модем, пренасочувач или сличен уред.

За повеќе информации и ЧПП погледнете app.daikineurope.com.

- 1 Запрете го работењето пред да поставите безжично поврзување.
- 2 Користете го безжичниот далечински управувач да изберете мени за поставување безжична ЛАН.

Белешка: Во текот на поставувањето, секогаш насочувајте го безжичниот далечински управувач на инфрацрвениот приемник на сигнал на единицата.


Мени	Опис
!	Проверка на статус на поврзување и режим на Точка на пристап (поврзување преку SSID и KEY)
?	Поставување WPS поврзување
Я	Ресетирај на фабрички стандард
OFF	Безжична ЛАН ИСКЛУЧЕНА

Да потврдите статус на безжично LAN поврзување

Предуслов: Операцијата е исклучена (стандардниот екран е празен).

- 1 Кога е на почетниот екран, задржете  најмалку 5 секунди.


Резултат: Се појавува SP (мени за поставување безжично поврзување). ! трепка.



- 2 Притиснете  да го потврдите изборот.

Резултат: ! трепка.

- 3 Проверете ги LED светлата за операција и тајмер на екранот на внатрешната единица.



- a** LED за операција
b LED за тајмер

Ако LED за операција...	...и LED за тајмер...	...тогаш безжичната LAN е...
трепка	трепка	не е поврзана
е исклучена	трепка во интервал од 0,5 секунда	работи и е подготвена да се поврзе на домашната мрежа преку копчето WPS на пренасочувачот.
е исклучена	трепка во интервал од 1 секунда	<ul style="list-style-type: none"> ▪ поврзана на домашната мрежа преку SSID + KEY. или ▪ поврзана на домашната мрежа преку копчето WPS на пренасочувачот.

4 Притиснете **CANCEL** да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на стандардниот екран.

Да го поврзете безжичниот LAN на вашата домашна мрежа

Безжичниот адаптер може да биде поврзан на вашата домашна мрежа со користење на:

- WPS копче (Wi-Fi заштитено поставување) на пренасочувачот (ако има),
- SSID (Идентификатор на мрежа) и KEY (лозинка) - лоцирани на единицата.

Да поврзете со користење на копчето WPS

Да го ресетираете поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард

Ресетирајте го поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард во случај ако сакате да:


- го исклучите безжичниот LAN и комуникациски уред (пр. пренасочувач) или паметен уред,
- го повторите поставувањето ако поврзувањето било неуспешно.

Предуслов: Операцијата е исклучена (стандардниот екран е празен).

1 Кога е на почетниот екран, задржете **TEMP** најмалку 5 секунди.

Резултат: Се појавува SP менито **!** трепка.

2 Сменете на SP мени **Я** со притискање **TEMP** двапати или **TEMP** неколку пати.



- 3 Задржете  најмалку 2 секунди да го потврдите изборот.

Резултат: Я трепка. LED светлата на операцијата и тајмерот трепкаат во исто време во интервал од 1 с. Поставувањето се ресетира на фабричкиот стандард.

- 4 Притиснете  да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на стандардниот екран.

Да го исклучите безжичното LAN поврзување


Ако сакате да ја исклучите функцијата безжично поврзување:

Предуслов: Операцијата е исклучена (стандардниот екран е празен).

- 1 Кога е на почетниот екран, задржете  најмалку 5 секунди.

Резултат: Се појавува SP менито .

- 2 Сменете на SP мени OFF со притискање  еднаш или  неколку пати.



- 3 Задржете  најмалку 2 секунди да го потврдите изборот.

Резултат: OFF трепка. LED светлата на операцијата и тајмерот трепкаат наизменично во интервал од 1 с. Комуникацијата е ИСКЛУЧЕНА.

- 4 Притиснете  да излезете од менито.

Резултат: Екранот ќе се врати на стандардниот екран.

6 Штедење енергија и оптимално работење



ИНФОРМАЦИИ

- Дури и ако единицата е ИСКЛУЧЕНА, таа троши електрична енергија.
- Кога ќе се врати напојувањето по прекин на напојување, ќе се обнови претходно избраниот режим.



ВНИМАНИЕ

НИКОГАШ не изложувајте мали деца, растенија или животни директно на протокот на воздух.



НАПОМЕНА

НЕ ставајте предмети кои НЕ треба са се навлажнат под единицата. Кондензацијата на единицата или на цевките со разладно средство или блокада на одводот може да предизвика капење. **Можна последица:** Предметите под единицата може да се извалкаат или оштетат.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

НЕ ставајте шише со запалив спреј во близина на клима уредот и НЕ користете распрскувачи во близина на единицата. Тоа може да предизвика пожар.



ВНИМАНИЕ

НЕ активирајте го системот кога користите инсектицид за простории од тип за фумигација. Може да се соберат хемикалии во единицата и да го загрозат здравјето на луѓето кои се пречувствителни на хемикалии.

Следете ги следните предупредувања да осигурате правилно работење на системот.

- Спречете директна сончева светлина да навлезе во просторијата во текот на операција ладење со користење завеси или ролетни.
- Уверете се дека подрачјето е добро проветрено. НЕ блокирајте никакви отвори за вентилација.
- Проветрувајте често. Продолжената употреба бара посебно внимание за проветрување.
- Вратите и прозорците нека бидат затворени. Ако вратите и прозорците останат отворени, воздухот ќе излегува од просторијата предизвикувајќи намалување на ефектот на ладење или греење.
- Внимавајте да НЕ ладите или грееете премногу. Да заштедите енергија, одржувајте го поставувањето температура на умерено ниво.
- НИКОГАШ не поставувајте предмети во близина на влезот за воздух или излезот за воздух на единицата. Тоа може да предизвика намален ефект на греење/ладење или да го запре работењето.
- Исклучете го осигурувачот кога единицата НЕ се користи подолги временски периоди. Ако осигурувачот е вклучен, единицата троши електрична енергија. Пред повторно да ја стартувате единицата, вклучете го осигурувачот 6 часа пред работењето за да осигурате непречено работење.
- Може да се формира кондензација ако влажноста е над 80% или ако одводот се блокира.

- Прилагодете ја собната температура соодветно за удобно опкружување. Избегнувајте прекумерно греење или ладење. Имајте во предвид дека може да е потребно некое време за собната температура да ја достигне поставената температура. Размислете за користење на опциите за поставување тајмер.
- Прилагодете ја насоката на проток на воздух да избегнете собирање на ладен воздух на подот или топол воздух на таванот. (Нагоре во текот на операција на ладење или сушење кон таванот и надолу во тек на операција на греење.)
- Избегнувајте директен проток на воздух кон лицата во просторијата.
- Работете со системот со препорачаниот температурен опсег (26~28°C за ладење и 20~24°C за греење) да заштедите енергија.

7 Одржување и сервис

7.1 Преглед: Одржување и сервис

Инсталатерот мора да изврши годишно одржување.

Може да се потребни периодични проверки за истекување на разладно средство во зависност од применливата легислатива. Контактирајте со инсталатерот за повеќе информации.

За разладното средство

Овој производ содржи флуоринирани стакленички гасови. НЕ испуштајте ги гасовите во атмосферата.

Тип на разладно средство: R32

Вредност на потенцијал за глобално затоплување (GWP): 675



НАПОМЕНА

Применлива легислатива за **флуоринирани стакленички гасови** бара полнењето со разладно средство на единицата да се прикаже и во тежински еквивалент и во еквивалент на CO₂.

Формула за пресметка на количеството еквивалентно на CO₂ во тони: GWP вредност на разладното средство × вкупното полнење на разладно средство [во kg]/1000

Контактирајте со инсталатерот за повеќе информации.



НАПОМЕНА

Одржувањето МОРА да се изврши од овластен инсталатер или сервисер.

Препорачуваме да вршите одржување најмалку еднаш годишно. Сепак, применливата легислатива може да бара пократки интервали на одржување.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Разладното средство во единицата е слабо запаливо, но нормално НЕ истекува. Ако разладното средство истекува во просторијата и доаѓа во контакт со оган од горилник, греалка или шпорет, тоа може да предизвика пожар или формирање штетен гас.
- ИСКЛУЧЕТЕ ги сите запаливи уреди за греење, проветрете ја просторијата и контактирајте со продавачот каде сте ја купиле единицата.
- НЕ користете ја единицата додека сервисер не потврди дека делот од кој истекувало разладно средство е поправен.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- НЕ дупчете ги и не согорувајте ги деловите што се користат во циклусот на разладното средство.
- НЕ користете материјали за чистење или начини да го забрзате процесот на одмрзнување поинакви од оние што се препорачани од производителот.
- Имајте во предвид дека разладното средство во системот нема мирис.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Уредот треба да се складира во просторија без постојано функционални извори на палење (пример: отворен оган, апарат кој работи на гас или електрична греалка која работи).

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

За да го исчистите клима уредот или филтерот за воздух, уверете се дека сте го запреле работењето и сте ги ИСКЛУЧИЛЕ сите електрични напојувања. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

За да спречите струен удар или пожар:

- НЕ плакнете ја единицата.
- НЕ работете со единицата со влажни раце.
- НЕ ставајте никакви предмети кои содржат вода на единицата.

**ВНИМАНИЕ**

По долго користење, проверете го држачот за единица и опремата за оштетување. Ако има оштетување, единицата може да падне и да предизвика повреда.

**ВНИМАНИЕ**

НЕ допирајте ги ребрата на разменувачот на топлина. Овие ребра се остри и може да предизвикаат исеченици.

**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Внимавајте со скалите кога работите на високи места.

Следните симболи може да се појават на внатрешната единица:

Симбол	Објаснување
	Измерете го напонот на терминалите на кондензаторите на главното коло или електричните компоненти пред сервисирање.

7.2 Да ја исчистите внатрешната единица и безжичниот далечински управувач

**ОПАСНОСТ: РИЗИК ОД СТРУЕН УДАР**

Пред чистење, уверете се дека сте го запреле работењето, сте го ИСКЛУЧИЛЕ осигурувачот или сте го извлекле кабелот за напојување. Во спротивно, може да настане струен удар и повреда.

**НАПОМЕНА**

- НЕ користете бензин, бензен, разредувач, прав за полирање или течен инсектицид. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете вода или воздух на 40°C или повеќе. **Можна последица:** Обезбојување и деформација.
- НЕ користете состојки за полирање.
- НЕ користете четка за триење. **Можна последица:** Завршниот слој на површината се лупи.
- Како краен корисник, НИКОГАШ не смеете да ги чистите внатрешните делови на единицата самите, оваа работа мора да биде извршена од квалификуван сервисер. Контактирајте го вашиот продавач.

- 1 Чистете со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки, користете вода или неутрален детергент.

7.3 Да го исчистите предниот панел



- 1 Чистете го предниот панел со мека крпа. Ако е тешко да се отстранат дамки, користете вода или неутрален детергент.


7.4 За филтрите за воздух

Работењето со единицата со нечисти филтри значи дека филтерот:

- НЕ МОЖЕ да го деодорира воздухот,
- НЕ МОЖЕ да го исчисти воздухот,
- слабо греење/ладење,
- создава мирис.


7.5 Да го отворите предниот панел

- 1 Држете го предниот панел за јазичињата на панелот на двете страни и отворете го.




7.6 Да ги исчистите филтрите за воздух

- 1 Гурнете го јазичето во средината на секој филтер за воздух, потоа повлечете го надолу.
- 2 Извлечете ги филтрите за воздух.



- 3 Измијте ги филтрите за воздух со вода или исчистете ги со правосмукалка.



- 4 Потопете ги во млека вода околу 10 до 15 минути.



- 5 Инсталирајте ги сите филтри назад во нивните оригинални положби. Уверете се дека филтрите се сосема суви пред инсталирањето.



ИНФОРМАЦИИ

- Ако правта HE излегува лесно, измијте го со неутрален детергент растворен во млека вода. Осушете ги филтрите за воздух под сенка.
- Се препорачува да ги чистите филтрите за воздух секои 2 недели.




ИНФОРМАЦИИ

- Ако правта HE излегува лесно, измијте ги филтрите за воздух со неутрален детергент растворен во млека вода. Осушете ги филтрите за воздух под сенка.
- Уверете се дека сте ги отстраниле деодорирачкиот филтер од титаниум апатит и филтерот со сребрени честички.
- Се препорачува да ги чистите филтрите за воздух секои 2 недели.

7.7 Да го затворите предниот панел

- 1 Поставете ги филтрите како што беа.
- 2 Нежно притиснете го предниот панел на двете страни и во центарот додека не кликне.



7.8 Имајте ги во предвид следните ставки пред долг период на неактивност

- 1 Поставете го режимот на **само вентилатор** со притискање на копчето **FAN ONLY** за да ја исуши внатрешноста на единицата.
- 2 Откако операцијата ќе запре, ИСКЛУЧЕТЕ го осигурувачот.
- 3 Исчистете ги филтрите за воздух и вратете ги во нивните оригинални положби.
- 4 Извадете ги батериите од безжичниот далечински управувач.



ИНФОРМАЦИИ

Се препорачува да се врши периодично одржување од експерт. За одржување од експерт, контактирајте го вашиот продавач. Трошоците за одржување се покриваат од страна на клиентот.

Во одредени услови на работење внатрешноста на единицата може да стане нечиста по неколку сезони на користење. Ова доведува до слаби перформанси.

8 Решавање проблеми

Ако се појави некој од следниве дефекти, преземете ги мерките прикажани подолу и контактирајте го вашиот продавач.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Запрете го работењето и ИСКЛУЧЕТЕ го напојувањето ако се случи нешто невообичаено (мирис на изгорено и сл.).

Оставањето на единицата да работи под такви околности може да предизвика дефект, струен удар или пожар. Контактирајте го вашиот продавач.

Системот МОРА да биде поправен од квалификуван сервисер.

Дефект	Мерка
Ако безбедносен уред како што е осигурувач, автоматски прекинувач или автоматски прекинувач за заземјување често се активира или прекинувачот за ВКЛУЧУВАЊЕ/ ИСКЛУЧУВАЊЕ НЕ работи правилно.	ИСКЛУЧЕТЕ го главниот прекинувач за електрично напојување.
Ако тече вода од единицата.	Запрете го работењето.
Прекинувачот за работење НЕ работи добро.	ИСКЛУЧЕТЕ го електричното напојување.
Ако екранот на корисничкиот интерфејс го покажува бројот на единицата, светка ламбичката за операција и се појавува шифра за дефект.	Известете го вашиот инсталатер и пријавете ја шифрата за дефект.

Ако системот НЕ работи правилно освен за погоре споменатите случаи и ниту еден од погоре споменатите дефекти не е евидентен, истражете го системот во согласност со следните постапки.

Дефект	Мерка
Ако системот воопшто НЕ работи.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали има струја. Почекајте додека не дојде струја. Ако снема електрично напојување во текот на работењето, системот автоматски рестартира веднаш откако е обновено напојувањето. Проверете да не избил осигурувач или се активирал прекинувач. Заменете го осигурувачот или ресетирајте го прекинувачот ако е потребно. Проверете ги батериите на безжичниот далечински управувач.
Системот одеднаш престанува да работи.	<ul style="list-style-type: none"> Проверете дали влезот или излезот за воздух на надворешната единица НЕ е блокиран од пречки. Отстранете какви било пречки и уверете се дека воздухот може слободно да поминува. Клима уредот може да запре со работа по ненадејни големи флукуации на напон за да го заштити системот. Тој автоматски продолжува со работа по околу 3 минути.

Дефект	Мерка
Системот работи, но ладењето или греењето не е доволно.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверете го поставувањето на стапката на проток на воздух. Погледнете "5.4 Стапка на проток на воздух" [▶ 20]. ▪ Проверете го поставувањето на температурата. Погледнете "5.3.1 Да го започнете/запрете режимот на работење и да ја поставите температурата" [▶ 20]. ▪ Проверете дали поставувањето на насоката на проток на воздух е соодветно. Погледнете "5.5 Насока на проток на воздух" [▶ 21]. ▪ Проверете дали влезот или излезот за воздух на надворешната единица HE е блокиран од пречки. Отстранете какви било пречки и уверете се дека воздухот може слободно да поминува.
Системот работи, но ладењето или греењето не е доволно (воздух HE се издувува од единицата).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Клима уредот можеби се загрева за операција греење. Почекајте 1 до 4 минути. ▪ Единицата може да биде во операција одмрзнување.
Системот работи но ладењето или греењето не е доволно (воздух се издувува од единицата).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверете дали филтрите за воздух се затнати. Исчистете ги филтрите за воздух. Видете "7 Одржување и сервис" [▶ 32]. ▪ Проверете дали има отворени врати и прозори. Затворете ги вратите и прозорите за да спречите навлегување на ветар. ▪ Проверете дали единицата работи во Еконо работење. Погледнете "5.8 Еконо работење" [▶ 23]. ▪ Проверете дали има некаков мебел директно под или веднаш до внатрешната единица. Преместете го мебелот.
Доаѓа до неправилно работење во текот на операцијата.	Клима уредот може да не функционира правилно поради грмотевици или радиобранови. Ставете го прекинувачот на OFF и повторно на ON.
Единицата HE прима сигнали од безжичниот далечински управувач.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Проверете ги батериите на безжичниот далечински управувач. ▪ Уверете се дека предавателот HE е изложен на директна сончева светлина. ▪ Проверете дали во просторијата има некакви флуоресцентни ламби од тип со електронски starter. Контакттирајте го вашиот продавач.
Екранот на безжичниот далечински управувач е празен.	Заменете ги батериите на безжичниот далечински управувач.

Дефект	Мерка
Се прикажува шифра за грешка на безжичниот далечински управувач.	Консултирајте го вашиот локален продавач. Погледнете " 8.2 Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка " [▶ 40] за детална листа на шифри со грешка.
Други електрични уреди почнуваат да работат.	Ако сигналите на безжичниот далечински управувач активираат други електрични уреди, преместете ги другите уреди подалеку и контактирајте со продавачот.

Ако откако ќе ги проверите сите погоре споменати ставки, не е можно сами да го коригирате проблемот, контактирајте со вашиот инсталатер и наведете ги симптомите, целото име на модел на единицата (со производствениот број ако е можно) и датумот на инсталација.

8.1 Симптоми што НЕ се дефекти на системот

Следните симптоми не се дефекти на системот:

8.1.1 Симптом: Се слуша звук како течење вода

- Овој звук е предизвикан од разладното средство кое тече во единицата.
- Овој звук може да биде генериран кога вода истекува од единицата при операцијата на ладење или греење.

8.1.2 Симптом: Се слуша звук на дување

Овој звук се генерира кога е сменета насоката на протокот на разладното средство (пр. при префрлање од ладење на греење).

8.1.3 Симптом: Се слуша звук на отчукување

Овој звук се генерира кога единицата малку се шири или стеснува со промените во температурата.

8.1.4 Симптом: Се слуша звук на свиркање

Овој звук се генерира од разладното средство кое тече при операција одмрзнување.

8.1.5 Симптом: Се слуша звук на кликување при работење или во мирување

Овој звук се генерира кога функционираат контролните вентили за разладно средство или електричните делови.

8.1.6 Симптом: Се слуша звук на плескање

Овој звук се генерира кога надворешен уред го вшмукува воздухот од просторијата (пр. издувен вентилатор, аспиратор) додека вратите и прозорите во просторијата се затворени. Отворете ги вратите или прозорите, или исклучете го уредот.

8.1.7 Симптом: Бела магла излегува од единицата (внатрешна единица)

- Кога влажноста е висока во текот на операцијата ладење (во замастени и правливи места). Ако внатрешноста на внатрешната единица е екстремно загадена, дистрибуцијата на температурата во просторијата станува нееднаква. Неопходно е да се исчисти внатрешноста на внатрешната единица. Прашајте го вашиот продавач за детали за чистење на единицата. Оваа операција бара квалификуван сервисер.
- Кога клима уредот се префрла на операција греење по операција одмрзнување. Влагата генерирана од одмрзнувањето станува магла и излегува.

8.1.8 Симптом: Единиците може да ослободуваат миризба

Единицата може да го апсорбира мирисот на простории, мебел, цигари и сл. и потоа повторно да го емитува.

8.1.9 Симптом: Надворешниот вентилатор се врти додека клима уредот не работи

- **По завршување на операцијата.** Надворешниот вентилатор продолжува да се врти дополнителни 30 секунди за заштита на системот.
- **Додека клима уредот не работи.** Кога надворешната температура е многу висока, надворешниот вентилатор почнува да се врти за заштита на системот.

8.2 Решавање проблеми врз основа на шифри за грешка

Дијагностицирање на грешка со безжичниот далечински управувач

Ако кај единицата настане проблем, може да го идентификувате дефектот со проверување на шифрата за грешка со безжичниот далечински управувач. Важно е да се разбере проблемот и да се преземат мерки пред да се ресетира шифрата за грешка. Ова треба да биде направено од лиценциран инсталатер или вашиот локален продавач.



ИНФОРМАЦИИ

Видете го упатството за сервисирање за:

- Целосната листа на шифри за грешка
- Подетално упатство за решавање проблеми за секоја грешка

Да ја проверите шифрата за грешка со безжичниот далечински управувач

- 1 Насочете го безжичниот далечински управувач кон единицата и притиснете **CANCEL** околу 5 секунди.

Резултат: трепка во делот за прикажување поставена температура.

- 2 Насочете го безжичниот далечински управувач кон единицата и притиснете **CANCEL** неколку пати додека не се слушне постојан бип.

Резултат: Шифрата сега се прикажува на екранот.



ИНФОРМАЦИИ

- Краток бип и 2 последователни бипа укажуваат на неодговарачки шифри.
- За да се откаже прикажувањето шифра, задржете **CANCEL** 5 секунди. Шифрата исто така ќе исчезне од екранот ако копчето **HE** се притисне во рок од 1 минута.

Систем

Шифра за грешка	Опис
00	Нормално
U0	Недостаток на разладно средство
U2	Откривање прекумерен напон
U4	Грешка при трансмисија на сигнал (помеѓу внатрешната и надворешната единица)
U8	Комбиниран дефект на внатрешна/надворешна единица

Внатрешна единица

Шифра за грешка	Опис
Я1	Абнормалност на печатена плоча на внатрешна единица
Я5	Заштита против мрзнење или контрола на висок притисок
Я6	Абнормалност на мотор на вентилатор (мотор на еднонасочна струја)
Г4	Абнормалност на термистор на разменувач на внатрешна топлина
Г9	Абнормалност на термистор за собна температура

Надворешна единица

Шифра за грешка	Опис
Е8	Абнормалност на 4-крак вентил
Е1	Абнормалност на печатена плоча на надворешна единица
Е5	Активирање на преоптовареност (преоптовареност на компресор)
Е6	Блокада на компресор
Е7	Блокада на вентилатор со еднонасочна струја
Е8	Прекумерна влезна моќност
Ф3	Контрола на температура на цевка за испуст
Ф6	Контрола на висок притисок (при режим на ладење)
Н0	Абнормалност на сензор на систем на компресор
Н6	Абнормалност на положба на сензор
Н8	Абнормалност на сензорот за напон / јачина на еднонасочна струја

Шифра за грешка	Опис
и9	Абнормалност на термистор за надворешна температура
и3	Абнормалност на термистор на цевка за испуст
и5	Абнормалност на термистор на разменуваач на надворешна топлина
и3	Грешка во загревање на електрични делови
и4	Подигање на температура на ребрата што зрачат
и5	Моментална прекумерна струја на инвертер (еднонасочна струја)
р4	Абнормалност на термистор на ребрата што зрачат
р8	Грешка на внатрешна температура на компресор

8.3 Решавање проблеми за безжично LAN поврзување

Следната табела обезбедува краток опис за тоа како да се справите со некои проблеми. Ако ниту едно од следните решенија не го средува проблемот, одете на app.daikineurope.com за повеќе информации и ЧПП.

Проблем	Мерка
Поврзувањето на безжична LAN не е можно (ниедно од LED светлата на екранот на внатрешната единица не трепка).	<ul style="list-style-type: none"> Обидете се да работите со единицата со корисничкиот интерфејс. Проверете дали е вклучено напојувањето. Исклучете ја единицата и повторно вклучете ја.
Безжичната LAN НЕ е видлива на екранот за преглед на единицата (почетен екран) по конфигурирањето на WLAN адаптер (WPS опција).	<ul style="list-style-type: none"> Уверете се дека безжичната LAN е доволно блиску до комуникацискиот уред. Проверете дали комуникацијата е во ред. Уверете се дека паметниот уред е поврзан на истата безжична мрежа како безжичната LAN. Обидете се да ресетирате на фабричкиот стандард и повторете го поставувањето. Видете "Да го ресетирате поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард" [▶ 28].

Проблем	Мерка
<p>Безжичната LAN НЕ е видлива на листата со достапни Wi-Fi мрежи на паметниот уред (опција со точка на пристап).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Обидете се со префрлање помеѓу поставување на точка на пристап и WPS за да го смените безжичниот канал. Безжичниот канал МОРА да биде помеѓу 1~13. ▪ Проверете дали комуникацијата е во ред. ▪ Обидете се да ресетирате на фабричкиот стандард и повторете го поставувањето. Видете "Да го ресетирате поставувањето на поврзување на фабричкиот стандард" [▶ 28].
<p>Прикажаната вредност на внатрешна/надворешна температура во ONECTA се разликува од вредноста мерена од други уреди.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ONECTA прикажува внатрешна/надворешна температура само за опкружувањето на внатрешната/надворешната единица. ▪ Измерената температура за други уреди може да се разликува поради различни услови околу единицата (пр. директна сончева светлина, насобирање на мраз...) ▪ Температурата што се прикажува во ONECTA е само за пример.

9 Фрлање



НАПОМЕНА

НЕ обидувајте се самите да го расклопите системот: расклопувањето на системот, третирањето на разладното средство, маслото и другите делови МОРА да соодветствува со применливата легислатива. Единиците МОРА да бидат третирани во специјализиран капацитет за третирање за повторно користење, рециклирање и поправка.

10 Речник

ТВД = Топла вода за домаќинство

Користена топла вода, во кој било тип градба, за домашни цели.

Продавач

Продажен дистрибутер за производот.

Овластен инсталатер

Технички стручна личност која е квалификувана да го инсталира производот.

Корисник

Лице кое е сопственик на производот и/или работи со производот.

Применлива легислатива

Сите меѓународни, европски, национални и локални директиви, закони, прописи и/или шифри кои се релевантни и применливи за одреден производ или домен.

Компанија за сервисирање

Квалификувана компанија која може да го изврши или координира потребниот сервис на производот.

Упатство за инсталирање

Прирачник со упатства наменет за одреден производ или примена, што објаснува како да се инсталира, конфигурира и одржува истиот.

Упатство за работење

Прирачник со упатства наменет за одреден производ или примена, што објаснува како да работите со истиот.

Додатоци



Етикети, упатства, листи со информации и опрема кои се испорачани со производот и кои треба да се инсталираат според упатствата во придружната документација.



Опционална опрема

Опрема направена или одобрена од Daikin која може да се комбинира со производот според упатствата во придружната документација.

Се набавува на лице место

Опрема која НЕ е направена од Daikin која може да се комбинира со производот според упатствата во придружната документација.





ERC



DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2024 Daikin

4D153789-6 2024.09